



Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации е спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. Проектот е финансиран од Европската унија.



## Повик за понуди Експерт за работилница за градење капацитети и вмрежување

Локална Акциона Група Скардус во рамките на своите програмски активности и во соработка со Општина Јегуновце го спроведува проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“. Проектот е финансиран од ЕВРОТИНК - Скопје во рамките на вториот повик на “ИПА 2 механизам за граѓански организации - IPA2CSO“ проектот. Целта на проектната апликација е да се изгради функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО со цел да се подобри економската состојба на територијата на која делува ЛАГ Скардус.

Во рамките на проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“ ќе се спроведат две работилници за градење капацитети и вмрежување.

За таа цел се распишува повик со Реф. Бр. 0308-232/7 за Експерт за работилниците за градење капацитети и вмрежување. Екпертот ќе биде ангажиран за две работилници.

Врз основа на потпишан договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на Екпертот по завршувањето на работилниците за градење капацитети и вмрежување. Врз основа на договорот, аванс нема да биде предвиден за исплата. Во понудената цена треба да бидат вклучени сите оперативни трошоци, средства за средби, и слично.

Сите заинтересирани физички и правни лица би требало да ги испратат следните документи:

- Стручна биографија (физички лица)
- Тековна состојба не постара од 6 месеци (правни лица) со стручна биографија од лицето кои што ќе ја води работилницата во име на правното лице.

Потребната документација треба да се испрати најдоцна до 13.04.2018 година до 16.00 часот на следниот маил [lag.skardus@gmail.com](mailto:lag.skardus@gmail.com) со назнака за “Повик Реф. Бр. 0308-232/ 7“.

Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 30.04.2018 година.

Со почит,  
Дубравка Ѓилас  
Проектен координатор

